

Службен весник

на Република Македонија

Број 116

23 август 2017, среда

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2296. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Доне Божинов“–Пробиштип.....	2	2299. Календар за организација на учебната 2017/2018 година во јавните средни училишта.....	3
2297. Програма за изменување и дополнување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година.....	2	2300. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на Општинските изборни комисиии.....	6
2298. Календар за организација на учебната 2017/2018 година во основните училишта.....	3	2301. Одлука за формирање на изборна комисија на Град Скопје.....	7
		Огласен дел	1-56

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2296.**

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016 и 178/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“
– ПРОБИШТИП**

1. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ – Пробиштип, се именуваат:

- Јулијана Маркова
- Љупка Јаневска
- Силвана Герова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4538/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2297.

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.8.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И
ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА 2017 ГОДИНА****I**

Во Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16) во Делот I, став 1 во воведната реченица зборовите: „11.990.000,00 (единаесет милиони и деветстотини и деведесет илјади) денари“, се заменуваат со зборовите: „21.990.000,00 (дваесет и еден милион и деветстотини и деведесет илјади) денари“.

Во алинејата 1 зборовите: „8.890.000,00 (осум милиони и осумстотини и деведесет илјади) денари“, се заменуваат со зборовите: „18.890.000,00 (осумнаесет милиони и осумстотини и деведесет илјади) денари“.

II

Во Делот II, точка А, став 1 во воведната реченица зборовите: „8.890.000,00 (осум милиони и осумстотини и деведесет илјади) денари“, се заменуваат со зборовите: „18.890.000,00 (осумнаесет милиони и осумстотини и деведесет илјади) денари“.

Во МЕРКАТА 1 износот „2.510.000“ се заменува со износот: „3.010.000,00“

Во точката 1.2. во ставот 1 износот „910.000,00“ се заменува со износот „1.410.000,00“.

Во ставот 2 износот „150.000,00“ се заменува со износот „200.000,00“.

По МЕРКАТА 1 се додава нова МЕРКА 1-а која гласи:

„МЕРКА 1-а. Финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од 6.900.000,00 денари.

Предмет на мерката е субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија основани од државјани на Република Македонија, кои вработуваат над три лица преку субвенционирање на 70% од докажаните трошоци но не повеќе од 300.000,00 денари, направени за следните намени:

- Набавка на опрема и алати;

- Дизајн на производ и изработка на визуелен идентитет на производот/услугата, веб страна, дизајн на логотип, рекламен материјал (70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари) и

- Учество на домашни саеми во текот на 2017 година (70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 40.000,00 денари).“

Во МЕРКАТА 5 износот: „1.400.000“ се заменува со износот: „2.200.000“.

МЕРКАТА 6 се менува и гласи:

„Кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништвото во Република Македонија во вкупен износ од 3.000.000,00 денари.

Предмет на мерката е кофинансирање на проекти на фондации, здруженија на граѓани, стопански комори и организации на работодавачи кои се однесуваат на развој и поддршка на МСП како и проекти за промоција на претприемништвото во Република Македонија. Максималниот износ на кофинансирање на трошоците по проект изнесува 200.000,00 денари.

Финансиската поддршка се однесува за следните видови на проекти:

- Промоција и обуки за алтернативни извори на финансирање на МСП (бизнис ангели, франшизинг, факторинг);

- Промоција и обуки за социјално претприемништво;

- Промоција, обуки и форуми за женско претприемништво;

- Б2Б средби;

- Вмрежување и

- Промотивни активности (организирање на саеми и манифестации).“

Во МЕРКАТА 7, во ставот 2 по бројот „4“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по бројот „5“ се додаваат зборовите: „и 6“.

Во ставот 3 по бројот „5“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по бројот „6“ се додаваат зборовите: „и 7“.

Ш

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4829/1 Претседател на Владата
15 август 2017 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

2298.

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), министерот за образование и наука донесе

КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2017/2018 година.

Член 2

Учебната година во основните училишта почнува на 1 септември 2017 година, а завршува на 31 август 2018 година.

Наставната година започнува на 4 септември 2017 година и завршува на 8 јуни 2018 година.

Член 3

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие.

Првото полугодие започнува на 4 септември 2017 година и завршува на 29 декември 2017 година.

Второто полугодие започнува на 22 јануари 2018 година и завршува на 8 јуни 2018 година.

Член 4

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.

Зимскиот одмор започнува на 30 декември 2017 година и завршува на 21 јануари 2018 година.

Летниот одмор започнува на 9 јуни 2018 година и завршува на 31 август 2018 година.

Член 5

Основните училишта во времето од 11 јуни до 18 јуни 2018 година организираат дополнителна настава, поправни испити и одделенски испити, а од 14 август до 20 август 2018 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити и одделенски испити и ги спроведуваат истите.

Член 6

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во следните саботи:

- 16 септември 2017 година со распоред на часови од понеделник;

- 11 ноември 2017 година со распоред на часови од среда,

- 17 март 2018 година со распоред на часови од петок и

- 14 април 2018 година со распоред на часови од петок.

Член 7

Во текот на наставната година во основните училишта се остваруваат 180 наставни денови.

Член 8

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.

Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

Член 9

Работните деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии, денот на училиштето и традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација на учебната 2016/2017 година во основните училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/16).

Член 11

Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2017 година.

Бр. 20-9963/2
16 август 2017 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Рената Дескоска, с.р.

2299.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), министерот за образование и наука донесе

**КАЛЕНДАР
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2017/2018
ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА**

Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2017/2018 година.

Член 2

Учебната година во јавните средни училишта започнува на 1 септември 2017 година, а завршува на 31 август 2018 година.

Наставната година започнува на 4 септември 2017 година и завршува на 8 јуни 2018 година, освен за учениците од завршната година од гимназиско образование, стручно образование со четиригодишно и тригодишно траење на образованието, уметничко образование и средно стручно образование за ученици со посебни образовни потреби за кои редовната настава завршува на 18 мај 2018 година.

Член 3

Наставната година ја сочинуваат две полугодии - I и II полугодие.

Првото полугодие започнува на 4 септември 2017 година и завршува на 29 декември 2017 година.

Второто полугодие започнува на 22 јануари 2018 година и завршува на 8 јуни 2018 година.

Член 4

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.

Зимскиот одмор започнува на 30 декември 2017 година и завршува на 21 јануари 2018 година.

Летниот одмор започнува на 9 јуни 2018 година и завршува на 31 август 2018 година.

Член 5

За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна матура или завршен испит во јунскиот испитен рок, јавните средни училишта во времето од 19 мај до 29 мај 2018 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити.

За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна матура или завршен испит во августовскиот испитен рок, јавните средни училишта во времето од 15 јуни до 29 јуни 2018 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити.

Јавните средни училишта во времето од 12 јуни до 20 јуни 2018 година и од 13 август до 17 август 2018 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување.

Член 6

Екстерните испити од државната матура во гимназиското образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 2 јуни 2018 година со почеток во 10 часот;

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 9 јуни 2018 година со почеток во 10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја и филозофија на 11 јуни 2018 година со почеток во 10 часот;

- математика на 13 јуни 2018 година со почеток во 10 часот.

За учениците од став 1 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура во гимназиското образование или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во гимназиското образование во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 13 август 2018 година со почеток во 10 часот;

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 14 август 2018 година со почеток во 10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја и филозофија на 15 август 2018 година со почеток во 10 часот;

- математика на 16 август 2018 година со почеток во 10 часот.

Екстерните испити од државната матура во уметничкото образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 2 јуни 2018 година со почеток во 10 часот;

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 9 јуни 2018 година со почеток во 10 часот;

- историја, филозофија, односно естетика на 11 јуни 2018 година со почеток во 10 часот.

За учениците од став 3 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура во уметничко образование или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во уметничко образование во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 13 август 2018 година со почеток во 10 часот;

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 14 август 2018 година со почеток во 10 часот;

- историја, филозофија, односно естетика на 15 август 2018 година со почеток во 10 часот.

Екстерните испити од државната матура во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 2 јуни 2018 година со почеток во 10 часот;

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 9 јуни 2018 година со почеток во 10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 11 јуни 2018 година со почеток во 10 часот;

- математика на 13 јуни 2018 година со почеток во 10 часот.

За учениците од став 5 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура во четиригодишното стручно образование или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 13 август 2018 година со почеток во 10 часот;

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 14 август 2018 година со почеток во 10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 15 август 2018 година со почеток во 10 часот;

- математика на 16 август 2018 година со почеток во 10 часот.

Интерните испити од изборниот дел на државната матура се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисији и тоа:

- во јунскиот испитен рок во периодот од 15 јуни до 29 јуни 2018 година и

- во августовскиот испитен рок во периодот од 20 август до 24 август 2018 година.

Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од гимназиско и средно стручно образование се реализира во периодот од 14 март до 25 април 2018 година и од 20 август до 24 август 2018 година.

Презентација и одбрана на проектна задача за учениците од средното уметничко образование се реализира во периодот од 14 март до 16 мај 2018 година и од 20 август до 24 август 2018 година.

Член 7

Училишната матура во гимназиското образование, училишната матура во уметничкото образование и завршниот испит во четиригодишното стручно образование се спроведуваат во два испитни рока, и тоа јуни и август.

Во јунскиот испитен рок:

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 12 јуни 2018 година со почеток во 9 часот.

Во августовскиот испитен рок:

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 17 август 2018 година со почеток во 9 часот.

Испитот од изборниот дел на училишната матура во гимназиското и во уметничкото образование, испитот од изборниот дел на завршниот испит во четиригодишното стручно образование и проектната задача се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисији, и тоа:

- во јунскиот испитен рок во времето од 15 јуни до 29 јуни 2018 година и

- во августовскиот испитен рок во времето од 20 август до 24 август 2018 година.

Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од гимназиско и средно стручно образование се реализира во периодот од 14 март до 25 април 2018 година и од 20 август до 24 август 2018 година.

Презентација и одбрана на проектна задача за учениците од средното уметничко образование се реализира во периодот од 14 март до 16 мај 2018 година година и од 20 август до 24 август 2018 година.

Член 8

Завршниот испит во тригодишното стручно образование се спроведува во три испитни рока, и тоа јуни, август и јануари.

Во јунскиот рок:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 12 јуни 2018 година со почеток во 9 часот.

Во августовскиот рок:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 17 август 2018 година со почеток во 9 часот.

Во јануарскиот рок- за време на зимскиот одмор на учениците.

Индивидуалната практична работа во тригодишното стручно образование се спроведува во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисији.

Член 9

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во следните саботи:

- 16 септември 2017 година со распоред на часови од понеделник;

- 11 ноември 2017 година со распоред на часови од среда,

- 17 март 2018 година со распоред на часови од петок и

- 14 април 2018 година со распоред на часови од петок.

Член 10

Во текот на наставната година во јавните средни училишта во завршната година на образованието се остваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите останати години на образование се остваруваат најмалку 180 наставни денови.

Член 11

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.

Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

Член 12

Работните денови кога се изведуваат ученичките екскурзии, денот на училиштето и традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

Член 13

Феријалната практика се остварува во зависност од специфичноста на образовниот профил и се изведува за време на летниот одмор на учениците.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престануваат да важи Календарот за организација на учебната 2016/2017 година во јавните средни училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/16).

Член 15

Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2017 година.

Бр. 20-9964/2
16 август 2017 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Рената Дескоска, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

2300.

Врз основа на член 31 став (2) точка 1, а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16, 142/16 и 67/17), Државната изборна комисија на седницата одржана на 21.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I. Во одлуките за формирање на општинските изборни комисији, број 08-1304/1 од 28.4.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 6.5.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 89 од 9.5.2016 година, број 08-1304/5 од 10.5.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 92 од 11.5.2017 година, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 198 од 29.10.2016 година, број 08-2788/3 од 3.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 201 од 4.11.2016 година, број 08-2788/5 од 9.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 203 од 10.11.2016 година, број 08-2788/7 од 14.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 204 од 14.11.2016 година, број 08-2788/9 од 22.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 207 од 22.11.2016 година, број 08-2788/11 од 28.11.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 210 од 28.11.2016 година, број 08-2788/13 од 8.12.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 08-2788/13 од 8.12.2016 година и број 08-1608/1 од 18.8.2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 113 од 18.8.2017 година, Државната изборна комисија решавајќи по поднесените барања за неприфаќање за извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисији поради здравствени или семејни причини, ги изврши следните измени и дополнувања:

1. Во составот на Општинската изборна комисија ЧУЧЕР–САНДЕВО, заменик членот НАТАША КАРОВСКА вработена во Министерство за финансии СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ЈАСМИНА ПРШЕВСКА–ИЛИЕВСКА, вработена во Министерство за финансии Управа за јавни приходи.

2. Во составот на Општинската изборна комисија КАВАДАРЦИ, заменик членот СЛАВИЦА КУЗМАНОВСКА вработена во Секретаријат за европски прашања СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ЖИВКА ГУРЕВА вработена во Министерство за финансии Управа за јавни приходи.

3. Во составот на Општинската изборна комисија КРАТОВО, заменик претседателот АНДРЕЈА ПОСТОЛОВСКИ вработен во Агенција за храна и ветеринарство СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик претседател се избира АНТОНИО НАСЕВСКИ вработен во Министерство за финансии Управа за јавни приходи.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: **ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ**, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017116